



Клучни карактеристики и бенефиции

- Апликацијата за издавање полиси за Домакинско осигурување ги содржи сите функционалности кои се потребни за нормално работење на осигурителна компанија, при издавање на полиси. Апликацијата е наменета за внатрешни и надворешни соработници на осигурителната компанија.
- Апликацијата води евиденција на сите изработени полиси за Домакинско осигурување.
- Апликацијата овозможува детален внес на полисата за Домакинско осигурување со сите податоци за истата.
- Апликација има модул за строга евиденција на полиси.
- Апликацијата е web-решение изработено во најнова Microsoft.NET технологија. Обезбедена е голема сигурност на податоците и лесно надоградување со нови функционалности.
- Апликацијата за издавање полиси за Домакинско осигурување нуди можност за поврзување со финансиска апликација.
- Апликацијата поседува модул за комплетна наплата – плаќање во кеш и на картичка и изработка на фактури.

Зошто нашиот софтвер?

- Поради нашиот интерес да се понуди решение кое ќе овозможи комплетна евиденција на изработените полиси за Домакинско осигурување.
- Поради целта да се овозможи решение кое е едноставно за користење од страна на корисниците.
- Поради постоењето на различни улоги на корисници, можност за нивно менаџирање и флексибилност на доделување и одземање на определени функции и акции кон корисниците од страна на администраторот.
- Поради тоа што нашата компанија нуди соодветна поддршка и одржување со соодветно backup-ирање на податоците.
- Поради нашето искуство со работа со фискалните апарати во Р. Македонија.
- Поради тоа што постојано ги следиме сите измени во законите и правилниците на Р.Македонија.
- Поради нашето искуство во областа на осигурување – СИМТ го има изработено софтверот за Централен регистар на полиси и штети за автоосигурување, под надлежност на Национално Биро за Осигурување, Р. Македонија.
- Бидејќи прифаќаме совети за усовршување на софтверот.

Зошто Microsoft .NET околина?

Microsoft .NET околината е проверена општо светски прифатена технологија која го следи развојот на хардверските компоненти и нуди богата палета на алатки за брз развој на нови функционалности. Бидејќи станува збор за web-решение, на клиентска страна не се бара никаква инсталација на програмата – доволен е само web-прелистувач. На клиентска страна е потребно само копирање на датотеки потребни за работа на фискалниот печатар.

Основни бенефиции на Microsoft .NET околината се:

- клиентски пристап до повеќе сервери
- начини на поврзување: локална мрежа, DialUp конекција илиширокопојасен Internet
- заштита на податоци преку различни нивоа на сигурност и употреба на единствени лозинки за секој корисник
- брзо пребарување на податоците низ базите
- можност за развој на Web-сервиси за лесно интегрирање со други системи работени во различни околин
- транспорт на податоците до оддалечени точки .. и многу други

Полис број: 101051	Филијала: 8001	УНИКА Филијала Скопје
Соработник: 0002	Тест администратор на компе	
Датум: 22-09-2010		

Почеток на осигурувањето: 22.09.2010
Истекување на осигурувањето: 22-09-2011

Селектирај	Опис	Вредност (во %)
<input type="checkbox"/>	Ствари во станот - основните ризици	30.00
<input type="checkbox"/>	Одговорност спрема трети лица	5.00

ГРАДЕЖЕН ДЕЛ:	0.00
ДОП. ОСИГУР.:	0.00
ДОП. РИЗИЦИ:	0.00
ДОП. СТВАРИ:	0.00
ДОПЛАТОЦИ:	0.00
ФРАНШИЗА:	0.00
ПОПУСТИ:	0.00
СТАКЛО:	0.00
ВКУПНО:	0.00

Дополнителни ризици:

Поплава и порој

Лизгање и одронување на земјиштето

Дополнително осигурување на ствари:

Селектирај	Опис	Вредност
<input type="checkbox"/>	Готови пари	92250.0
<input type="checkbox"/>	Уметнички предмети	30750.0
<input type="checkbox"/>	Збирки	49200.0

Тип на франшиза: Во евра

Франшиза: Без франшиза

Доплати:

Провална кражба и разбојништво за викенд к

Станбени објекти како деловни просторини

Попусти:

Обновено осигурување

Вграден алармен уред

Осигурување на станло

Откажи Сними

Осигурен објект	Нов објект
-----------------	------------

Податоци за објектот

Адреса на осигурениот објект:

Поштенски број: ... Општина:

Површина на објектот: M2

Вредност на 1m2: денари

Вредност на објектот: денари

Градежна категорија на објектот: Масивна

Класа на заштитни мерки: КЗМ А

Опис:

Осигурување на дополнителни објекти

Подрум

Подрум

Површина: M2 1m2 =

ГКО: Масивна КЗМ: КЗМ

Опис: Вредност:

Гаража

Шупа

Договорувач	Физичко	Правно	Странец
-------------	---------	--------	---------

Нов договорувач Превземи дог. од осиг.

ЕМБГ:

Презиме и име:

Адреса:

Поштенски број: ... Општина:

Осигурени

Физичко Правно Странец

Нов осигуреник Превземи осиг. од дог.

ЕМБГ:

Презиме и име:

Адреса:

Поштенски број: ... Општина:

Функционалности на системот:

- Евиденција на полиси за Домакинско осигурување
- Издавање на полиси за Домакинско осигурување
- Можности за осигурување на дополнителни објекти
- Осигурување на стакло
- Шифрарници за дополнителни ризици, осигурително покритие, времетраење на осигурување, попусти и доплатоци и франшизи
- Издавање на фискални сметки
- Изработка на излезни фактури кон клиенти

Функционалности на системот:

- Статистички извештаи
- Вкрстени пребарувања
 - по еден критериум
 - по повеќе критериуми
- Динамички извештаи
- Строга евиденција на броеви на полиси
- Задолжување и раздолжување на полиси
- Преглед на издадени полиси
- Менаџмент на корисници
 - динамичко додавање и одземање на функции на агент

Системски побарувања:

За серверот:

- Microsoft Windows Server 2003
- Microsoft SQL Server 2005

За клиентот:

- Microsoft Windows XP
- Internet прелистувач
- Adobe Reader

Напомена: Доколку станува збор за мал број на конкурентни корисници на апликацијата, може да се инсталира MS SQL Server 2005 Express Edition, која е бесплатна едисија.

За подетални информации:

СИМТ д.о.о. Скопје
Дрезденска 14
Тел: +389 2 3069 591
Факс: +389 2 3069 592
E-mail: simt@simt.com.mk
www.simt.com.mk